



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната Банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-909880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 12 септември 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. VII

Цена на овој број е 10.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 600.— динари, а за странство 750.— динари. Редакцијата: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010

394.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, во врска Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за реорганизацијата на Владата на ФНРЈ У. бр. 509 од 6 април 1951 година, Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО АВТОСООБРАЌАЈНИОТ ТЕХНИКУМ ВО БЕЛГРАД ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НАРСДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1) Автосообраќајниот техникум со седиште во Белград, основан со Уредбата за оснивањето и делокругот на работењето на Автосообраќајниот техникум („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 75/48), се пренесува во надлежност на Владата на Народна Република Србија.

2) Службениците на Автосообраќајниот техникум во Белград, неговиот движен и недвижен имот и буџетските средства предвидени во предметката на приходите и расходите ќе ги преземе Владата на Народна Република Србија.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 3738

7 август 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министар на Народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за сообраќај
и врски,

Тодор Вујасиновки, с. р.

395.

Врз основа на чл. 21 од Уредбата за бродските исправи и книгите на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50), прописувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА БРОДСКИТЕ ИСПРАВИ И КНИГИТЕ НА БРОДОВИТЕ ОД ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ

Член 1

Членот 12 на Правилникот за извршување Уредбата за бродските исправи и книгите на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/51 — исправка „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/51) се менува до толку што во уводната реченица кај набројувањето на точките од чл. 9 се додава точ. 1, така да уводната реченица гласи:

Пловидбена дозвола се издава на теретен брод, рибарски брод, брод за управни цели, реморкер, брод-работилница, светилничарски брод, брод за положување кабели и слични бродови, ако имаат важеќи

исправи од точ. в, г, д, е, ж, к, л, чл. 9 на овој правилник а освен нив уште и:“

Член 2

После членот 12 се додава нов член 12а, кој што гласи:

„Пловидбена дозвола им се издава на бродови од дрвен материјал, кои не вршат меѓународни патувања, а на кои им била поставена кобилица пред влегувањето во сила на Правилникот за извршување уредбата за бродските исправи и книгите на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ (9 март 1951 година) и кои имаат сведожба за пловидбеноста и сведожба за пловноста, а покрај тоа уште и:

а) ако се патнички бродови-зажеќи исправи од точ. г, д, е, ж, и, к, л, на чл. 9 од овој правилник;
б) ако се теретни бродови-важеќи исправи од точ. г, д, е, ж, к, л, на чл. 9 од овој правилник.

Член 3

Ставот 3 од членот 19 се менува и гласи:

„Времена дозвола за пловидба не може да се издаде на бродови кои вршат меѓународни патувања, осем на теретни бродови кои пловаат во границите на Јадранско Море.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 7514

30 август 1951 година

Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,
Макс Баке, с. р.

396.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51) и чл. 25 од Уредбата за работењето на стопанските претпријатија за промет со селско-стопански производи како и за плаќањето на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВО

ЗА ТРОШКОВИТЕ НА АГЕНЦИИТЕ ЗА ПОСТЕПУВАЊЕ ВО ПРОМЕТОТ СО СТОКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ТИЕ АГЕНЦИИ

1) Сите трошкови од своето послување агенциите за посредување во прометот со стоки (во натамошниот текст — „агенции“) ги подмируваат:

а) од провизијата што ја наплатува агенцијата од своите комитенти за посредување во прометот со стоки;

б) од доприносот што го плаќаат претпријатијата — членови на агенцијата. Висината на овој допринос ја определуваат правилата на агенцијата.

2) Провизијата за посредување во прометот со селско-стопанските производи може да изнесува најповеќе до 0,75% од куповниот износ (вредност на заклучокот), а провизијата за посредување во прометот со индустриски стоки — најповеќе до 0,3% од куповниот износ.

Во рамките на процентите од претходниот став претседателот на советот за промет со стоки на Владата на народната република, во согласност со министерот на финансите на народната република ќе ги определи процентите на провизијата за поодделни артикли или групи артикли. Ако агенцијата посредува при склучувањето на работата помеѓу претпријатија од разни народни републики, провизијата се наплаќува по процентите што важат на територијата на народната република од претпријатието-продавачот.

Висината на провизијата се смета по куповниот износ означен во заклучницата, без оглед на тоа дали договорот ќе биде извршен во целина или само делумно.

Претпријатијата-членови на агенцијата плаќаат само определен дел на провизијата за работите склучени преку агенцијата чии што се членови. Овој дел се определува со правилата на агенцијата.

Ако во посредувањето за склучување купопродаен договор учествувале две агенции, провизијата определена во смисла на ставот 2 од оваа точка тие агенции ја делат согласно.

3) Од остварените приходи најнапред се подмируваат:

а) доприносот за амортизација;

б) сите стварни трошкови осем платите на персоналот запослен во агенцијата.

Од остатокот на приходите, по подмирувањето издатоците од претходниот став, се уплатува во фондот на платите на агенцијата:

а) износот до полните основни плати на персоналот запослен во агенцијата со првата и втората разлика (брuto плата);

б) износот за исплата на полагајниот и премискиот додаток;

в) износот за исплата на детскиот додаток.

4) Износот што ќе преостане по подмирувањето издатоците од точ. 3 на ова напатствие претставува добив на агенцијата, кој ќе се употреби:

а) за наголемување фондот на платите на агенцијата;

б) за уплата во фондот за рационализација работењето на агенцијата;

в) за уплата во резервниот фонд на агенцијата.

Расподелбата добивот на фондовите од претходниот став ќе се врши аналогно на прописите од точ. 10 на Напатствието за извршување Уредбата за работењето на стопанските претпријатија кои вршат промет со селско-стопански производи, како и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 25/51).

5) Платите на персоналот запослен во агенциите се исплатува од фондот на платите на агенцијата.

Платите на персоналот на агенцијата се состоат од постојанен и променлив дел на платите.

Постојаниот дел на платите изнесува 60% од основната плата.

На службениците што примаат положен додаток им се осигурува постојаниот дел на тој додаток во ист процент во кој им припаѓа постојаниот дел на основната плата.

Променливиот дел на платата го определува управниот одбор на агенцијата за поодделни работни места според извршувањето на поставените задачи и спрема покажаното задолжување.

7) Одредбите за трошковите, доприносите, фондовите и за плаќањето од Напатствието за извршувањето Уредбата за послувањето на стопанските претпријатија што се занимаваат со промет на селско-

стопански производи како и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија — ќе се применуваат аналогно и на агенциите.

Прописите од ова напатствие нема да се применуваат на агенциите што се занимаваат претежно со увозни и извозни работи.

8) Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 12646

Белград, 4 септември 1951 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

397.

Врз основа на чл. 85 во врска со чл. 44 точ. 24 од Уставот на ФНРЈ, Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, прописува

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ДОКТОРСКИОТ ИСПИТ НА ТЕОЛОШКИТЕ ФАКУЛТЕТИ

I. На теолошките факултети може да се полага докторски испит.

II. Лицата што ќе положат докторски испит здобиваат степен доктор на теологија и за тоа им се издава диплома.

Промоцијата на степенот доктор на теологија се врши на факултетот на кој е положен докторскиот испит.

III. Правилата за здобивање степенот доктор на теологија и за полагањето на докторскиот испит ќе ги пропишат советите на теолошките факултети.

Овие правила ги потврдуваат универзитетските совети.

IV. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 5789

9 август 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

398.

Во врска со Наредбата за штедење и ограничување употребата на обоените метали и нивните легури („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 9/51), и врз основа на чл. 11 од Уредбата за прибирање и промет на отпадоци („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/51), издавам

НАРЕДБА

ЗА ПРИБИРАЊЕТО, РАСПОДЕЛБАТА И УПОТРЕБАТА НА ОТПАДОЦИТЕ ОД ОБОЕНИТЕ МЕТАЛИ

Со цел на штедење и ограничување трошењето на обоените метали, сиот промет со отпадоци на тие материјали се става под надзор на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Во отпадоци од обоени метали спаѓаат сите отпадоци на материјали од кои што можат со преработка да се издојат обоените метали. Тука спаѓаат и огури, пепел и слично.

2) Право на прибирање отпадоци од обоените метали имаат:

„Импол” — Словенска Бистрица,

„Мариборска ливарна” — Марибор,

Творница алуминиума” — Лозовац.

„Цинкарна” — Целс,

„Новкабел” — Нови Сад.

и сите регистрирани претпријатија за промет со отпадоци, што се зачленети во републичките заедници.

3) Претпријатијата при кои што во производството редовно настануваат поголеми количини отпадоци од обоени метали, ќе ги испорачуваат своите отпадоци врз базата на двострано адресираниот план кој го донесува Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ, и тоа по пониските единствени цени во врска со точ. 6 на Напатството за спроведување Уредбата за прибирање и промет на отпадоци а според Решението за продавните цени на отпадоците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/51).

Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ ќе определи со посебно решение претпријатијата на кои што се однесува ова.

Сите индустриски и други стопански претпријатија што не се засегнати со двострано адресиран план, должни се да ги предадат отпадоците што станале во нивното производство или поради расходувањето на материјалот — на претпријатијата за промет со отпадоци или на индустриските претпријатија од точ. 2 на оваа наредба, доколку со нив имаат постојани договори за испорака на отпадоци.

Претпријатието за промет со отпадоци ќе прибира осем тоа отпадоци на обоени метали од приватни лица, занаетчиски работилници и слично.

4) Контролата на употребата и испраќањето на отпадоците кај индустриските и други претпријатија ја вршат органите овластени од Сојузниот односно републичките совети за енергетика и екстрактивна индустрија. Сојузниот односно републичките совети за енергетика и екстрактивна индустрија можат да овластат за вршењето на оваа контрола и органи на народен одбор.

Доколку органите при вршењето на контролата ќе констатираат дека отпадоците не се испорачани по прописите што постојат и во смисла на оваа наредба, можат да ги преземат отпадоците непосредно или преку претпријатијата зачленети во заедница на претпријатијата за промет со отпадоци.

5) Прибраните отпадоци од бакар ќе се испорачуваат на начинот определен во точ. 3 од оваа наредба само на „Импол” — Словенска Бистрица, на „Новкабел” — Нови Сад, и тоа на „Импол сите видови бакар, а на Новкабел” само електролитниот бакар, и тоа со гаранција од страна на испорачачот.

6) Отпадоците од месинг ќе ги испорачуваат претпријатијата задолжени по планот на испорачката од точ. 3 на оваа наредба според диспозициите од Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Другите претпријатија при кои што ќе настанат такви отпадоци должни се да ги испорачаат на најблиското претпријатие за промет со отпадоци.

7) Старата бронза силицирана мора да се испорача или непосредно на „Импол” или на претпријатието за промет со отпадоци, кое што прибраните количини ќе му ги испорача на „Импол”, а фосфор-бронзата непосредно на „Новкабел” или преку претпријатијата за промет со отпадоци. Сите други видови на бронза ќе се испратат на „Мариборска ливарна”.

8) Сите претпријатија за промет со отпадоци ќе ги испорачуваат прибраните отпадоци на меко олово на Фабриката на оловни производи во Загреб, а другите оловни отпадоци на „Рудникот свинци” — Межице.

9) Претпријатијата за промет со отпадоци ќе ги испорачаат отпадоците од алуминиум на ист начин на Фабриката за алуминиум — Лозовац, а отпадоците од цинк на „Цинкарна” — Цеље.

10) Отпадоците прибрани на погорниот начин можат да се преработуваат во рамките на балансот што ќе го определи Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ. Секоја употреба на отпадоците за намена која што не е одобрена од

Советот, а особено нивната преработка или претопување за изработка предмети од широката потрошувачка — се забранува најстрого.

По исклучение, индустриските претпријатија овластени за прибирање отпадоци од обоените метали и претпријатијата за прибирање отпадоци можат употребливите делови од обоените метали (делови на машини, употребливи арматури, окови и сл.), што ќе се најдат меѓу отпадоците да ги продаваат по слободно формираните цени, и тоа во замена за два пати поголеми количини отпадоци од ист материјал или во сразмера еден спрема три до еден спрема пет за отпадок од метал од помала вредност, кои во тој случај ќе се откупуваат по постоеките цени.

11) Цените по кои што претпријатијата за промет со отпадоци ќе ги продаваат прибраните отпадоци од обоените метали на индустриските претпријатија од оваа наредба ќе се определат со договорот за испорачка во рамките на цените што ги прописала Управата за цени на Министерството на финансите на ФНРЈ.

12) Извозот на отпадоци од обоените метали се забранува. Исклучително ќе се дозволува извоз на отпадоци од обоените метали, кои не можат од технички разлози да се претопуваат во земјата и не можат да се користат на никаков друг начин. Извозот на такви отпадоци може да се врши само преку Претпријатието за извоз и увоз на руди и метали „Југометал”, и тоа со одобрение на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Од износот на девизите остварен со извозот на отпадоците од обоените метали од претходниот став 80% се доделуваат на претпријатието што е сопственик на отпадоците, 10% на Централниот девизен фонд и 10% на стопанскиот совет на владата на народната република.

Доколку на горниот начин изведените отпадоци им припаѓаат на претпријатијата за промет на отпадоци, тие можат споменатите 80% на девизи да ги искористат само за набавка средства за механизација прибирањето на отпадоците, а за друга намена само со одобрение на надлежниот совет за енергетика и екстрактивна индустрија на народната република. Набавка средствата за механизација и нивното користење мора да се врши во согласност со републичките заедници на претпријатијата за промет со отпадоци.

13) Индустриските претпријатија што се овластени со оваа наредба за преработка на отпадоци од обоени метали, мораат да поднесуваат месечни извештаи за количините на отпадоците што ги примиле и за потеклото на тие отпадоци. Образецот за тој извештај ќе го пропише Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ кому што и ќе се испраќаат тие извештаи.

Републичките заедници на претпријатијата за промет со отпадоци мораат до 15 октомври 1951 година да поднесат до Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ извештај за состојбата на запасите на отпадоците од обоените метали кај претпријатијата за промет со отпадоци на територијата на нивната република на 1 октомври 1951 година.

14) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”, и со неа се укинува Решението на овој Совет Пов. бр. 545 од 7 април 1951 година.

Бр. 7367

5 септември 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за енергетика
и екстрактивна индустрија.
Светозар Вукмановиќ, с. р.

399.

Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 3/51), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА МАРЖИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО И ЗА НАЧИНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТРОШКОВИ НА ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО

1) Точката 5 од Решението за маржите во трговијата на големо и во трговијата на мало и за начинот за определување индивидуалните трошкови на трговијата на големо („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/51) се менува така да гласи:

„Кога државно трговско претпријатие на мало им продава стока со цел за натамошна препродажба (метро трговски промет) на општите земјоделски задруги кои се наоѓаат на подрачјето на околицата во кое што е седиштето на претпријатието-продавачот или на подрачјето на соседните околнини, има право да засмета на тој промет само 60% од определените индивидуални трошкови.

Осем случајот од претходниот став државното трговско претпријатие на мало нема право на извршен промет на големо да засметува индивидуални трошкови.

2) Ова решение ќе се применува од 1 септември 1951 година.

Бр. 12.647

4 септември 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

400.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕТО ВО ТЕЧАЈ ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО СЛУЧАЈ НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ 1951 ГОДИНА

На 7 октомври 1951 година ќе се пушти во тецај доплатна поштенска франко и порто марка по случај Неделата на Црвени крст, секоја во вредност од 0,50 дин.

Цртежот на обете марки претставува знаме на Црвениот крст на јаже кое го држат две раце. Во Горниот дел на марката стои натпис: „Недеља Црвеног крста 1951” — со кирилица, а во долниот дел е ознака на вредноста со „0,50 дин.” и „ФНР Југославија” — со латиница. На порто марката стои уште ознаката „порто” со латиница, и тоа на десната страна од марката помеѓу знамето и раката.

Бојата на франко марката е сина, порто марката зелена, а цртежот на црвениот крст на обете марки е со црвена боја.

Франко марката е печатена во количина од 4.500.000, а порто марката во количина од 1.500.000 марки.

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжителна употреба како доплатни поштенски марки за време

траењето Неделата на Црвениот крст од 7 до 14 октомври 1951 година.

Бр. 13151

7 септември 1951 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното упоредување со извршниот текст утврди дека во текстот на Наредбата за изменување односно раскинување договорите склучени помеѓу индустриските и трговските претпријатија за испорачка на артиклите за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 40/51), се поткрала долу цитираната грешка и дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДНОСНО РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ СКЛУЧЕНИ ПОМЕЃУ ИНДУСТРИСКИТЕ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ИСПОРАКА АРТИКЛИ ЗА ШИРОКАТА ПОТРОШУВАЧКА

1) Во точ. 4 изоставен е вториот став кој што гласи:

„За договорите склучени врз основа на доделените плански квоти за 1951 година помеѓу индустриските и трговските претпријатија на големо и на мало за испорачка на маст, зејтин за јадење, јаглен и огревно дрво, изменување односно раскинување на договорот можат да го бараат само купувачите. За преработките на тутун склучените договори не можат да се раскинуваат, а можат да се изменат само што се однесува до асортиманот и тоа на барање на купувачот.”

Бр. 2396. — Од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 8 септември 1951 година.

СОДРЖАЈ:

Страна

394. Решение за пренесување Автосаобраќајниот техникум во Белград во надлежност на Владата на Народна Република Србија — — 497
395. Правилник за изменувањата и дополнувањата на Правилникот за извршување Уредбата за бродските исправи и книги на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ 497
396. Напатствие за трошковите на агенцијата за посредувањето во прометот со стоки и за начинот на плаќањето персоналот во тие агенции — — — — — 497
397. Напатствие за полагање докторски испити на теолошките факултети — — — — — 498
398. Наредба за приходите, расходите и употребата на отпадочите од обоени метали — 498
399. Решение за изменување на Решението за маржите во трговијата на големо и во трговијата на мало и за начинот на определувањето на индивидуалните трошкови на трговијата на големо — — — — — 500
400. Решение за пуштање во тецај доплатни поштенски франко и порто марки по повод на Неделата на Црвениот крст 1951 година Исправка на Наредбата за изменувањата односно раскинувањето договорите склучени помеѓу индустриските и трговските претпријатија за испорачка артикли од широката потрошувачка — — — — — 500